



Partnership 4 Creative Apprenticeships

building the skills of apprenticeship coaches
and in-company trainers
in Europe's Creative & Cultural Industries




Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Интелектуален резултат 2: План за неформално учење



arteria
foundation



RINOVA

Интеллектуален резултат 2 (IO2)

Поставување на план за неформално

учење:

- Планот за неформално учење е заснован врз професионалниот профил на **Обучувач-ментор за стажирање**.
- Опфатени се клучни области на знаење, вештини и компетенции кои му се потребни на **Обучувач-ментор за стажирање** со цел младите кадри успешно да стажираат во секторот на Културата и Креативните индустрии (CCI).

IO2 + Резултати од учење

Во рамки на IO2 се иницираше формирање на **Група за развој и оценување (PDR)** од страна на секој партнер. Во секоја група беа поканети културни работници од секоја земја со цел да се резултатите од учење и препораките да ја рефлектираат реалната ситуација и потребите на оние кои работат во областа. Секој партнер формираше своја PDR група, составена од најмалку **6 професионалци со искуство во областа**, задолжени за резултатите од учењето во таа област.

- **PDR Групите** (практичари) работеа на резултатите од учење и предложија соодветни образложенија (вештини, знаења и компетенции), како и нивоа и критериуми за оценување во однос на рамката на EQF.

- Секој партнер покани **3 секторски експерти** (на ниво на политика и застапување) да допринесат и да ги разгледаат резултатите од учењето за да го проценат и да се уверат во квалитетот на интелектуалните резултати во однос на тековната индустриска практика и во однос на нивоата на EQF.

Целни групи

Основните целни групи дефинирани во претходните активности на Р4СА се:

- Обучувач-ментор за стажирање во креативни компании и организации.
- Сите кои работаат во СОО и други образовни средини.
- Стручни обучувачи и ментори кои ги поддржуваат младите.

Проектот Р4СА е насочен кон развивање на нови содржини за обука и трасирање на патека за професионален развој за обучувачите и менторите, кои ќе можат истите да ги користат во практични ситуации на работното место.

Рамка на наставна програма за обука

- Модул 1 **Развој на креативни методи за поддршка на идни вработени во ССИ.**
- Модул 2 **Градење мрежа за соработка и разбирање на специфичноста на ССИ.**
- Модул 3 **Имплементација на насоки за обука за стажанти креативци во ССИ.**
- Модул 4 **Спроведување и поддршка на специјално проспособени креативни учења во ССИ.**

Сите модули се развиени според **Европската рамка за квалитетни стажирања (EQF) ниво 5.**

Структура

Модулите се развиени на EQF ниво 5, што значи тие треба да го обезбедат следново:

- **Знаење:** сеопфатно знаење во рамки на областа на работа како Обучувач-ментор за стажирање и свесност за нејзините граници.
- **Вештини:** сеопфатен опсег на когнитивни и практични вештини потребни за да се развијат креативни решенија за апстрактни проблеми во процесот на менторирање на стажанти.
- **Одговорност и автономија:** управување и надзор во контекст на работата како Обучувач-ментор за стажирање во случај на непредвидени прмени, преглед и развој на сопствените и перформансите на останатите.

IO2 и неговите резултати служат како основа за IO3.

Модул 1 - Развој на креативни методи за поддршка на идни вработени во ССИ

Резултати:

- 1.1 Запознавање на младите со можностите за кариера и работодавачите во ССИ.
- 1.2 Способност да се спроведе анализа на потребите за учење на младиот човек.
- 1.3 Способност да се оценува, надгледува и следи прогресот на стажантот, и да се даде повратна информација.
- 1.4 Ангажирање и ефективно комуницирање.
- 1.5 Поддршка и помош за стажантите да можат да изградат емоционални компетенции вклучувајќи издржливост, упорност, самомотивација, итн.

Модул 2 - Градење на мрежа за соработка и разбирање на специфичноста на креативниот сектор

Резултати:

- 2.1 Да се биде во тек со побарувачката и трендовите за вработување во ССИ.
- 2.2 Давање практична поддршка на работодавачите да воспостават стажирања кои одговараат на потребите на Европската рамка за квалитетни стажирања.
- 2.3 Воспоставување на односи со работодавачите во ССИ за да се пренесе вредноста и придобивките од стажирањето и да се ангажираат истите во поддршка за учење и креативен развој на младите луѓе.
- 2.4 Можност за посредување во усогласувањето на работодавците со младите приправници и обезбедување обука.

Модул 3 - Имплементирање на насоки за обука за креативно стажирање

Резултати:

- 3.1 Проценка и идентификување на недостатоците во вештините и бараните вештини од работодавачите во ССИ и нивните потсектори.
- 3.2 Договарање на обука за стажирање со работодавачот и осигурување дека ги исполнува националните стандарди за квалитет и акредитација.
- 3.3 Поддршка и обучување на приправниците преку насоката за обука.
- 3.4 Работа со партнери за е-обука за да се идентификува обезбедување на обука и да се направи материјал за обука кој ќе ги задоволи потребите на учениците и нивниот личен развој.

Модул 4 - Спроведување и поддршка на специјално приспособени креативни учења

Резултати:

- 4.1 Договарање на условите со работодавачот, вклучувајќи ја платата, работното време, интелектуалната сопственост, здравствено и социјално осигурување, и помош за работодавачот да ги исполни националните законски барања.
- 4.2 Поддршка на работодавачот за спроведување на процесите на селекција, управување и надзор и работни ангажмани кои поттикнуваат различност, еднакви можности и благосостојба на стажантот.
- 4.3 Договарање на целите и задачите на стажирањето.
- 4.4 Обезбедување на поддршка и помош за решавање на проблемите.
- 4.5 Преглед на стажирањето со сите вклучени страни, поддршка на понатамошниот напредок и спроведување на подобрување.

Ви благодариме за вниманието!



arteria
foundation

Програма Еразмус +- Стратешко партнерство- ДОГОВОР БР.: **2019-1-UK01-KA202-061952**

Партнерство за креативни стажирања (P4CA)

Поддршката на Европската комисија за изработка на оваа публикација не претставува одобрување на содржината која ги одразува ставовите единствено на авторите и Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информациите содржани во неа.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

THANK YOU